

Член 4

Во Прилог 1, Образец Б-СДОПЛ и Прилог 2, Образец БПКД-ОПЛ, по зборот „потпис“, се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Во Прилог 3, Образец И-КДОПЛ, по зборовите: „име и презиме“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Во Прилог 4, Образец И-ЗОПЛ, по зборовите: „назив на овластено правно лице, име и презиме и функцијата што ја има лицето што го застапува овластеното правно лице согласно закон“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 5

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-171/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2407.

Врз основа на член 190 и член 131 став 8 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 12.5.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење на хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 6/2007, 95/2008 и 35/2011), по член 3 се додава нов член 3а кој гласи:

„Месечниот извештај може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2

Во член 4 став 1 точка 8 по зборот „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Во Прилог 1 од Правилникот по зборот „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење на хартии од вредност.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-342/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2408.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) и член 5 став 6 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 69/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 12.5.2014 година, го донесе следниот

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Се бришат ставовите 3 и 4 на членот 2 од Правилникот за критериумите за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерските друштва, објавен во „Службен весник на РМ“ број 182/2013.

Член 2

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за критериумите за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерските друштва.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.